



СЛУЖБЕНИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отдаси според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60882 603 1125

Петок, 27 април 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 3 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

326.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Се прогласува Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 април 1979 година.

Е. п. бр. 772

25 април 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Заради штедење на течни горива во патниот сообраќај, со овој закон привремено се забранува користењето на патничките автомобили и мотоциклите во определени денови, отворањето на нови автобуски линии на подолги релации и се ограничува должината на релациите на кои можат да се користат определени товарни моторни возила и автобуси.

Член 2

Патничките автомобили и мотоциклите не можат да се користат во деновите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Со прописот на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член не може да се ограничи користењето на патнички автомобил и мотоцикл подолго од седум дена во еден месец.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на користењето на патнички автомобили и мотоцикли во деновите на празниците на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и на републичките односно покраинските празници.

Член 3

Одредбите на член 2 од овој закон не се однесуваат на: патничките автомобили и мотоциклите на странски туристи, патничките автомобили и мотоциклите што имаат странски регистарски таблички, патничките автомобили и мотоциклите што имаат регистарски таблички на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и на претставништва на меѓународни организации и на нивниот персонал во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на странските трговски, сообраќајни, културни и други претставништва, на странските дописништва и на странци — странски дописници односно на постојани службеници на странските дописништва; патничките такси-автомобили, rent-a-car патнички автомобили, посебно обележените службени возила за медицински интервенции, посебно обележените возила за вршење служби на инспекција, возилата на службата за помош и информации на авто-мото сојузот, возилата приспособени за возење на инвалиди, патничките автомобили и мотоциклите што имаат регистарска таблица на Југословенската народна армија, патничките автомобили и мотоциклите на органите за внатрешни работи и другите патнички возила со право на првенство на минување, како и на другите возила на органите и организациите што се користат за службени цели и за потребите на вршење одделни услуги што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 4

Се забранува движењето на товарни моторни возила на општествените правни лица на релации подолги од 200 km од седиштето на општественото правно лице односно од седиштето на неговата работна единица или работилиште, ако превозот се врши за сопствени потреби.

Забраната од став 1 на овој член не се однесува на товарни моторни возила кога вршат превоз на лесно расипливи стоки и на определени специјални возила, како и кога вршат други превози што ќе ги определи Сојузниот извршен совет а не можат да се вршат на друг начин.

Член 5

Се забранува движењето на товарните моторни возила во сопственост на граѓани и на граѓански правни лица на релации подолги од 200 km од местото на живеалиштето на граѓаните односно од седиштето на граѓанското правно лице односно од местото во кое е регистрирано возилото, или од местото во кое се користи возилото врз основа на договор во писмена форма.

Член 6

Се забранува отворањето на нови автобуски линии во меѓународниот сообраќај, како и отворањето на нови автобуски линии во внатрешниот сообраќај на релации подолги од 200 km.

Член 7

Се забранува движењето на автобусите на општествените правни лица, во превозот за сопствени потреби, на релации подолги од 100 km.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на движењето на автобусите во деновите на празниците на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и на републичките односно покраинските празници на автобусите кога вршат превоз на организиран годишен одмор, како и превоз на професионална рехабилитација и други превози што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 8

Со парична казна од 30.000 динари до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд ако отвори нова автобуска линија спротивно на одредбата од член 6 на овој закон.

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 5.000 до 30.000 динари.

Член 9

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго општествено правно лице ако користи возило спротивно на прописот донесен врз основа на член 2 од овој закон односно спротивно на одредбите од член 4 или 7 од овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице со парична казна од 100 до 600 динари.

Член 10

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок возачот на товарно моторно возило кое е во сопственост на граѓани или на граѓански правни лица ако тоа возило го користи на релации подолги од 200 km (член 5).

Член 11

Со парична казна од 500 динари ќе се казни на самото место за прекршок поединец, ако патнички автомобил или мотоцикл користи спротивно на одредбите од член 2 на овој закон.

Член 12

Претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе донесе поблиски прописи за примена на одредбите од член 4 став 2 и член 5 на овој закон.

Член 13

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон, Сојузниот извршен совет може, по потреба, да донесе пропис кој ограничувањата утврдени со овој закон се однесуваат и на определени средства за превоз на моторен погон во поморскиот, езерскиот и речниот сообраќај.

Член 14

Сојузниот извршен совет е должен, најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да поднесе до Собранието на СФРЈ извештај за дејството и за остварените резултати од примената на овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила на 3 мај 1979 година.

327.

Врз основа на член 2 став 1 и член 3 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79) и член 39 став 3 на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), Сојузниот извршен совет донесе

УРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИТЕ

Член 1

Се ограничува брзината на движењето на патничките автомобили и мотоциклите, и тоа:

- 1) на 120 km/h — на автопатишта;
- 2) на 100 km/h — на патишта резервирани за сообраќај на моторни возила;
- 3) на 80 km/h — на други патишта.

Член 2

Патничките автомобили и мотоциклите не можат да се користат во следните денови, и тоа:

- 1) во вторник — чиј број на регистарската таблица се завршува со цифрата: 0, 2, 4, 6 или 8;
- 2) во четврток — чиј број на регистарската таблица се завршува со цифрата: 1, 3, 5, 7 или 9;
- 3) првата сабота и недела во месецот — чиј број на регистарската таблица се завршува со цифрата 0, 2, 4, 6 или 8;
- 4) третата сабота и недела во месецот — чиј број на регистарската таблица се завршува со цифрата 1, 3, 5, 7 или 9.

Член 3

Одредбите од член 2 на оваа уредба, освен на патничките автомобили и мотоциклите изземени со член 3 на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила, не се однесуваат ниту на:

- 1) патничките автомобили на: инвалидите на кои им е признаено правото на придружник, за итни комунални интервенции, царинската служба кога таа врши службени дејствија, правосудните истражни органи кога тие органи вршат службени дејствија, органите на општествено-политичките заедници чии броеви на регистарската таблица започнуваат со бројот нула, ПТТ служба со кои се врши собирање и разнесување на поштенски и телеграфски пратки и за отстранување оштетени возила;
- 2) посебно обележените возила наменети за превоз на деца и на репортажните возила на радио-телевизијата.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила на 3 мај 1979 година.

Е. п. бр. 416
25 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконич, с. р.

328.

Врз основа на член 4 став 2 на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ЗАБРАНАТА НА ДВИЖЕЊЕ НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЛАЦИИ И ПРЕВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЛЕСНО РАСИПЛИВИ СТОКИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат видовите на товарните и специјалните возила на општествените правни лица, кои се изземаат од забраната на движење на релациите подолги од 200 km од седиштето на тие лица односно од седиштето на нивните работни единици или работилишта, ако превозот се врши за сопствени потреби, како и видовите на лесно расипливи стоки на чиј превоз не се однесува забраната предвидена во член 4 став 2 на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила.

Член 2

Како лесно расипливи стоки, во смисла на оваа уредба, се подразбираат, и тоа:

- 1) свежо овошје и зеленчук;
- 2) млеко и млечни производи;
- 3) свежо месо и свежи месни производи;
- 4) свежа риба и риба млада;
- 5) хлеб, печиво и слаткарски производи;
- 6) живи животни.

Член 3

Како специјални возила, во смисла на оваа уредба, се сметаат, и тоа:

- 1) силоси за превоз на цемент во растурена состојба;
- 2) авто-дигалки;
- 3) авто-цистерни за превоз на гориво;
- 4) возила за превоз на опасни материи;
- 5) фургони за превоз на мебел и конфекција;
- 6) фургони за превоз на пари, поштенски марки и вредносници;
- 7) возила со кои се вршат вонгабаритни превози.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила на 3 мај 1979 година.

Е. п. бр. 417
25 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Axel Charles-Emil Lewenhaupt, амбасадор на Кралството Шведска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 99
21 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Philippe de Liedekerke, амбасадор на Кралството Белгија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 100
21 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ
СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН**

Nikolai Paul.

Бр. 101

21 септември 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод на триесет и петгодишнината на формирањето, а за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот во текот на Народноослободителната војна

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

2. Загорски партизански одред Хрватске.

Бр. 104

27 септември 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

John E. M. Reardon, градоначалник на Канзас Сити:

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН**

Charles Sugar, шеф на Уредот за откуп на недвижности за јавни потреби на Канзас Сити;
Loren L. Taylor, адвокат од Канзас Сити;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Joseph Peresic, шеф на Уредот за поплаки за нечовечно однесување на општина Канзас Сити.

Бр. 105

27 септември 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пијателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Исламска Република Пакистан

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Aftab Ahmad Khana, извонреден и ополномоштен амбасадор на Исламска Република Пакистан во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 107

5 октомври 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

326. Закон за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила — — — — —	621
327. Уредба за ограничување на брзината на движењето и користењето на патничките автомобили и мотоциклите — — — — —	622
328. Уредба за изземање од забраната на движење на товарни моторни возила на општествените правни лица на определени релации и превози на определени видови лесно расипливи стоки — — — — —	623
Одликувања — — — — —	623